

LOCTITE Super Bond Power Gel 2g

КАРАКТЕРИСТИКИ

LOCTITE Super Bond Гел е еднокомпонентен инстант гел лепак. Тој е дизајниран за домашна употреба и формира силни врски помеѓу различни видови материјали. Благодарение на формулата без капење, може да се користи на вертикални површини. Идеален е за лепење материјали како пластика, гума, метал, дрво, керамика од кожа, ткаенини, картон и хартија.

Брзина на лепење: почетна адхезија за 5 до 30 секунди, во зависност од подлогата.

Јачина на лепење (ISO 4587): 10 до 20 N / mm² (поместување со влечење) за 12 до 24 часа, во зависност од подлогата. Тој е отпорен на вода според EN 204 D3, а керамичките врски можат да издржат > 50 циклуси на машината за миење садови (во контролирани лабораториски услови).



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Осигурајте се дека сите површини што треба да се залепат се чисти и суви.
2. Избегнувајте контакт на кожа со лепакот.
3. Нанесете минимална количина LOCTITE Super Bond Power Gel на една од површините што треба да се залепат.
4. Веднаш споете и држете ги деловите со притисок со рака најмалку 1 минута.
5. Оставете 10 минути или по можност преку ноќ за да се овозможи целосна цврстина на врската.
6. Избегнувајте истурање и заштитете ги работните површини.
7. За најдобри резултати, лепете на собна температура (15-30 °C) и минимална релативна влажност од најмалку 30%.
8. За оптимален животен век на производот, избришете го врвот на лепакот со влажно марамче за да го отстраните вишокот лепак, затворете го производот и чувајте го на ладно и суво место.

ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Пред употреба на производот, побарајте безбедносен лист на материјали кој е достапен на барање.

ПРЕПОРАКА

Информациите дадени во овој технички лист (TDS), вклучувајќи ги и препораките за употреба и примена на производот, се засноваат на нашето знаење и искуството со производот на датумот на овој технички лист. Производот може да има многу различни примени, како и различни услови за примена и работа во вашата околина што се надвор од нашата контрола. Затоа, Henkel не е одговорен за соодветноста на нашиот производ за производствени процеси и условите во кои ги користите, како и наменетата примена и резултати. Ви препорачуваме да спроведете свои прелиминарни тестови за да ја потврдите соодветноста на нашиот производ.

Секоја одговорност во врска со информациите во техничкиот лист со податоци или која било друга писмена или усна препорака во врска со производот е исклучена, освен ако не е договорено поинаку, или станува збор за смрт или повреда предизвикана од наша негрижа и било какво одговорност кон која било примена на Законот за задолжителна одговорност за производот.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на ладно и суво место, подалеку од дофат на деца.

ОГРАНИЧУВАЊА

- Не го користете лепакот на валкани или влажни површини.
- Не е погодно за лепење полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконска гума, стакло, глазирани површини, многу мека кожа или пена.
- Никогаш не користете го лепакот за лепење производи што ќе содржат топли течности.
- Оптимален ефект на сврзување се постигнува во суви услови.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Состав: Етил цијаноакрилат

Изглед: Бистар гел

Густина: 1,1 g / cm³ на 20°C

Вискозност: Гел без капење

Пакување: туба од 2 гр

Рок на употреба на 20°C: 36 месеци во неотворено пакување
